



# **СЛУЖБЕН ГЛАСНИК**

**на општина Новаци**

**Број 03/14**



---

**Излегува по потреба- 25.02-2014 година. Вторник-Бр. 03, година XVIII  
.Ж-ска 749014004563010 Депонент Народна банка на Македонија;  
E-mail: Novacio@T-home.mk **Примерок 50 денари****

---

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Новаци,„бр.5/02, донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

За објавување Одлука за утврдување и обележување места за истакнување на изборни плакати за Претседателски избори 2014 година, за Претседател на Република Македонија

1.Ја објавувам Одлука За утврдување и обележување места за истакнување на изборни плакати за Претседателски избори 2014 година, за Претседател на Република Македонија, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-247/1  
24.02.2014год.

ОпштинаНоваци  
Градоначалник  
Лазар Котевски

Врз основа на член 78 од Изборниот законик (Службен весник на РМ бр. 40/06, 32/2014) , а во врска со член 21 и 46 од Статутот на Општина Новаци (Службен гласник бр. 5/2002), Советот на Општина Новаци на ден 17-02-2014 година , донесе

**ОДЛУКА**

За утврдување и обележување места за истакнување на изборни плакати за Претседателски избори 2014 година, за Претседател на Република Македонија

**Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат местата на кои е дозволено да се истакнуваат изборни плакати за Претседателски избори 2014 година, за претседател на Република Македонија, и се обезбедуваат еднакви услови за сите организатори на изборната кампања.

**Член 2**

Истакнувањето на изборните плакати за Претседателските избори 2014 година, за Претседател на Република Македонија , 2014 година започнува од 24-03-2014 г. /00,00 часот/ и завршува на 11-04-2014 г.во 24,00 ч.

На утврдените места организаторите на изборната кампања можат да поставуваат свои подвижни паноа со залепени плакати распоредени во линија , под услов да не се попречува видикот на другите паноа , но не повеќе од 3 паноа на една локација од секој организатор на изборната кампања.

**Член 3**

Без надоместок изборни плакати можат да се истакнуваат на електрични столбови на висина над 3 метри.

Изборните плакати можат да се истакнуваат без надоместок на слободните површини погодни за таква намена, и на стамбени и други приватни објекти, со претходна согласност (одобрение) од сопственикот на објектот.

**Член 4**

Не се дозволува лепење плакати на објекти и фасади под заштита, односно на културно-историски споменици, спомен обележја и бисти, телефонски и електрични кабли.

**Член 5**

Дополнителните места за истакнување на изборни плакати со надоместок се утврдуваат врз основа на барање на организаторот на изборната кампања по претходна согласност на Одделението за комунални работи.

Барањато за користење дополнителни места за истакнување панона со изборни плакати се доставува најдоцна 3 дена пред денот определен за почеток на изборната кампања.

**Член 6**

Организаторите на изборната кампања, во рок од 30 дена по завршувањето на изборите должни се да ги отстранат своите панона и плакати од објектите и просторот.

**Член 7**

Непридржувањето кон утврдените места и определените услови повлекува казна за сторен прекршок според канените одредби од Изборниот законик.

**Член 9**

Надзорот над примената на оваа одлука ќе го врши Општинскиот инспекторат.

**Член 10**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,,

Бр.07-197/4  
17.02. 2014 год.

Совет на општина Новаци  
Претседател  
Мицевски Пецо



Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Новаци, бр.5/02, донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За објавување Декларација за одржување на чесни, слободни и демократски Претседателски избори 2014 година, за Претседател на Република Македонија

1. Ја објавувам Декларација за одржување на чесни, слободни и демократски Претседателски избори 2014 година, за Претседател на Република Македонија, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,“.

Бр.08-247/2  
24.02.2014 год.

Општина Новаци  
Градоначалник  
Лазар Котевски

Врз основа на член 21 и 46 од Статутот на Општината Новаци (Службен гласник на Општината Новаци број 5/2002), Советот на Општината Новаци на седницата одржана на ден 17.02.2014 година, донесе

### ДЕКЛАРАЦИЈА

за одржување на чесни, слободни и демократски Претседателски избори 2014 година, за Претседател на Република Македонија

#### Член 1

Советот на Општината Новаци ги поздравува и поттикнува напорите на домашните и меѓународните институции како и политичките партии во Република Македонија, односно претставниците на Европската унија, НАТО и САД, за одржување на чесни, слободни и демократски Претседателски избори 2014 година, за Претседател на Република Македонија.

#### Член 2

Претставниците на Единицата на локалната самоуправа- Општината Новаци, односно Градоначалникот, членовите на Советот, Општинската администрација и локалните јавни претпријатија, ќе креираат позитивен амбиент во пресрет на изборите и нема да ги злоупотребуваат моќта, средствата и имотот на Општина Новаци за сметка на партиски активности и цели.

Носителите на функции кои ги избира или именува Собранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија ќе создаваат позитивен амбиент во пресрет на изборите и нема да ги злоупотребат моќта, средствата и имотот на Република Македонија за сметка на партиските активности и цели на подрачјето на Општината Новаци.



Во периодот од денот на донесувањето на оваа декларација до изборот на членови на советот и градоначалник, да се стопираат сите активности за нови, непродуктивни (партиски) вработувања во сите јавни установи и служби на подрачјето на Општината Новаци, освен за оние работни места каде што може да се наруши процесот за нормално функционирање на истите.

### Член 3

Градоначалникот, членовите на Советот, претставници на општинската администрација и раководителите на локалните јавни претпријатија да не ги злоупотребат своите функции за партиски цели доколку по објавувањето на конечните листи бидат кандидирани за претседател на Р.М.

Носителите на функции кои ги именува Собранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија, да ги стават во мирување своите функции доколку по објавувањето на конечната листа бидат кандидирани за претседател на Р.М.

### Член 4

Советот на Општина Новаци ќе ги поттикне ангажманите на здруженијата на граѓани и поединци, со својот авторитет да влијаат врз амбиентот за спроведување избори според меѓународно пропишани стандарди.

### Член 5

Декларацијата влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,,

Бр.07-197/5

17.02. 2014 год.

Совет на општина Новаци

Претседател

Мицевски Пецо

=====



Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Новаци, бр.5/02, донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За објавување Заклучок за усвојување на Извештајот за извршен редовен годишен попис во општина Новаци со состојба 31.12. 2013 година од Централната пописна комисија

1.Го објавувам Заклучок за усвојување на Извештајот за извршен редовен годишен попис во општина Новаци со состојба 31.12. 2013 година од Централната пописна комисија, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-247/3  
24.02.2014год.

Општина Новаци  
Градоначалник  
Лазар Котевски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.05/2002 , член 21 став 1 точка 44 и член 46 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, број 5/2002), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 17-02-2014 година го донесе следниот

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за извршен редовен годишен попис во општина Новаци со состојба 31.12. 2013 година од Централната пописна комисија

1.Се усвојува Извештајот за извршен редовен годишен попис во општина Новаци со состојба 31.12.2013 година од Централната пописна комисија (бр.01-102/1,/2,/3 од 28.01.2014 година, 12.02.2014 година, 12.02.2014 година).

2.Овој Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Новаци,„

Бр.07-197/6  
17.02. 2014 год.

Совет на општина Новаци  
Претседател  
Мицевски Пецо



Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Новаци, бр.5/02, донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување на средства за одбележување на празникот на општината-30 март

1.Ја објавувам Одлука за одобрување на средства за одбележување на празникот на општината-30 март, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-247/4  
24.02.2014год.

Општина Новаци  
Градоначалник  
Лазар Котевски

Врз основа на член 21 и член 46 од Статутот на Општина Новаци („Службен гласник на Општина Новаци, бр. 5/02) Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 17.02.2014 година ја донесе следната:

### ОДЛУКА

за одобрување на средства за одбележување на празникот на општината-30 март

#### Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ средства за одбележување на празникот на општината-30 март

#### Член 2

Средствата од член 1 на ова Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2014 година.

#### Член 3

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Новаци,,.

Бр.07-197/7  
17.02. 2014 год.

Совет на општина Новаци  
Претседател  
Мицевски Пецо



Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Новаци, бр.5/02, донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за формирање на комисија за одбележување на денот на општината

1. Ја објавувам Одлука за формирање на комисија за одбележување на денот на општината, донесена на седница на Совет на Општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,“.

Бр.08-247/5  
24.02.2014 год.

Општина Новаци  
Градоначалник  
Лазар Котевски

Врз основа на член 25 и член 46 од Статутот на Општина Новаци („Службен гласник на Општина Новаци, бр. 5/02) Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 17.02.2014 година ја донесе следната:

### О Д Л У К А

За формирање на комисија за одбележување на денот на општината

#### Член 1

Се формира комисија за одбележување на празникот на општина Новаци, 30 Март, сосоставена од 3 члена и тоа:

1. Ѓорѓиевски Никола
2. Стојановски Роберт
3. Кулевски Лазар

#### Член 2

Задача на комисијата е да го организира настанот (изработи покани за гости, набавка на прехранбени производи и пијалоци).

#### Член 3

Мандатот на комисијата трае една година.

#### Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Новаци.

Бр.07-197/8  
17.02. 2014 год.

Совет на општина Новаци  
Претседател  
Мицевски Пецо





Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Новаци, бр.5/02, донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ОУ „Славко Лумбарковски, Новаци за учебната 2013/2014 година

1. Ја објавувам Одлука за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ОУ „Славко Лумбарковски, Новаци за учебната 2013/2014 година, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци, „

Бр.08-247/6  
24.02.2014 год.

Општина Новаци  
Градоначалник  
Лазар Котевски

Врз основа на член 21 и 46 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, број 5/2002), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 17.02.2014 година ја донесе следната

### О Д Л У К А

за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ОУ „Славко Лумбарковски, Новаци за учебната 2013/2014 година

### Член 1

**СЕ УСВОЈУВА** Полугодишниот извештај за работата на ОУ „Славко Лумбарковски, Новаци за учебната 2013/2014 година.

### Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Полугодишниот извештај за работата на ОУ „Славко Лумбарковски, Новаци за учебната 2013/2014 година, бр.01-15/1 од 20.01.2014 година (наш број 15-71/1 од 20.01.2014 година).

### Член 3

Одлуката влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен гласник на Општина Новаци, „

Бр.07-197/9 Совет на општина Новаци  
17.02.2014 год. Претседател  
Мицевски Пецо

**Член 1**

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Новаци, бр.5/02, донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

За објавување Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација

1.Ја објавувам Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-247/7  
24.02.2014год.

Општина Новаци  
Градоначалник  
Лазар Котевски

Врз основа на член 21 и член 46 од Статутот на Општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци бр. 5/02,„) а во согласност со Правилник за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Р.М., бр.56 од 15.04.2011 година), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 17.02.2014 година ја донесе следната

**ОДЛУКА**

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација

**СЕ ОДОБРУВА** вклопување на бесправно изградениот објект на КП 488/3 КО Рибарци во идната урбанистичко-планска документација за село Рибарци, по барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект на Николче Наимчевски бр. 10-739 од 25.08.2011 (09-250).

**Член 2**

Согласно постоечкиот Општ акт за село Рибарци бр. 12-сл од 23,02,1988, донесен од Собрание на општина Битола Секретаријат за комунални работи, урбанизам и станбени прашања, објектот се наоѓа вон планскиот опфат за село Рибарци, т.е. се граничи со него и неговото вклопување ќе значи негово проширување.

Согласно член 24 од Законот за измени и дополнување на законот за просторно и урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр. 163/2013) „Урбанистичките планови, документации и општи акти кои не се усогласиле во утврдените рокови согласно со членот 78 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. в. на РМ бр. 51/2005) и член 46 од Законот за измени и дополнување на законот за просторно и урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр. 137/2001), **не се применуваат, а просторот опфатен со истите се смета за простор ВОН плански опфат.**“

**Член 3**

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,„

Бр.07-197/10  
17.02. 2014 год.

Совет на општина Новаци  
Претседател  
Мицевски Пецо



Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Новаци, бр.5/02, донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација

1.Ја објавувам Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-247/8  
24.02.2014год.

Општина Новаци  
Градоначалник  
Лазар Котевски

Врз основа на член 21 и член 46 од Статутот на Општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци бр. 5/02,„) а во согласност со Правилник за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Р.М., бр.56 од 15.04.2011 година), Советот на Општина Новаци на

седницата одржана на ден 17.02.2014 година ја донесе следната

### ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација

#### Член 1

**СЕ ОДОБРУВА** вклопување на бесправно изградениот објект на КП 533 и КП 532 КО Добромири во идната урбанистичко-планска документација за село Добромири, по барање на Драге Ѓорѓиевски бр. 10-914 од 29,08,2011 (09-421).

#### Член 2

Согласно постоечкиот Општ акт за село Добромири бр. 12-сл од 23,02,1988, донесен од Собрание на општина Битола Секретаријат за комунални работи, урбанизам и станбени прашања, објектот се наоѓа во зона со намена домување, но согласно член 24 од Законот за измени и дополнување на законот за просторно и урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр. 163/2013) „Урбанистичките планови, документации и општи акти кои не се усогласиле во утврдените рокови согласно со членот 78 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. в. на РМ бр. 51/2005) и член 46 од Законот за измени и дополнување на законот за просторно и урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр. 137/2001), **не се применуваат, а просторот опфатен со истите се смета за простор ВОН плански опфат.**“

#### Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,„

Бр.07-197/11  
17.02. 2014 год.

Совет на општина Новаци  
Претседател



Мицевски Пецо

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Новаци, бр.5/02, донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација

1. Ја објавувам Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,“.

Бр.08-247/9  
24.02.2014 год.

Општина Новаци  
Градоначалник  
Лазар Котевски

Врз основа на член 21 и член 46 од Статутот на Општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци бр. 5/02,“) а во согласност со Правилник за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Р.М., бр.56 од 15.04.2011 година), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 17.02.2014 година ја донесе следната

### ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација

#### Член 1

**СЕ ОДОБРУВА** вклопување на бесправно изградениот објект на КП 533 и КП 532 КО Добромири во идната урбанистичко-планска документација за село Добромири, по барање на Славчо Ѓорѓиевски бр. 10-947 од 29.08.2011 (09-454).

#### Член 2

Согласно постоечкиот Општ акт за село Добромири бр. 12-сл од 23.02.1988, донесен од Собрание на општина Битола Секретаријат за комунални работи, урбанизам и станбени прашања, објектот се наоѓа во зона со намена домување, но согласно член 24 од Законот за измени и дополнување на законот за просторно и урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр. 163/2013) „Урбанистичките планови, документации и општи акти кои не се усогласиле во утврдените рокови согласно со членот 78 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. в. на РМ бр. 51/2005) и член 46 од Законот за измени и дополнување на законот за просторно и урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр. 137/2001), **не се применуваат, а просторот опфатен со истите се смета за простор ВОН плански опфат.**“

#### Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,“.

Бр.07-197/12  
17.02. 2014 год.

Совет на општина Новаци  
Претседател



Мицевски Пецо

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Новаци, бр.5/02, донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување на средства за промена на прозорите и изработка на фасада при ОУ „Славко Лумбарковски, с.Горно Агларци

1.Ја објавувам Одлука за одобрување на средства за промена на прозорите и изработка на фасада при ОУ „Славко Лумбарковски, с.Горно Агларци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-247/10  
24.02.2014год.

Општина Новаци  
Градоначалник  
Лазар Котевски

Врз основа на член 21 и член 46 од Статутот на Општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци бр. 5/02,„), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 17-02-2014 година ја донесе следната

### ОДЛУКА

за одобрување на средства за промена на прозорите и изработка на фасада при ОУ „Славко Лумбарковски, с.Горно Агларци

#### Член 1

**СЕ ОДОБРУВААТ** средства за промена на прозорите и изработка на фасада при ОУ „Славко Лумбарковски, с.Горно Агларци

Се задолжува општинската администрација да изготви Предмер-Пресметка .

#### Член 2

Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2014 година.

#### Член 3

Постапката за промена на прозорите и изработка на фасада при ОУ „Славко Лумбарковски, с.Горно Агларци, да се спроведе согласно Законот за јавни набавки .

#### Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,„

Бр.07-197/13  
17.02. 2014 год.

Совет на општина Новаци  
Претседател



Мицевски Пецо

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Новаци, бр.5/02, донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација

1. Ја објавувам Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,“.

Бр.08-247/11  
24.02.2014 год.

Општина Новаци  
Градоначалник  
Лазар Котевски

Врз основа на член 21 и член 46 од Статутот на Општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци бр. 5/02,“) а во согласност со Правилник за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Р.М., бр.56 од 15.04.2011 година), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 17.02.2014 година ја донесе следната

### ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација

#### Член 1

**СЕ ОДОБРУВА** вклопување на бесправно изградениот објект на КП 383/1 КО Добромири во идната урбанистичко-планска документација за село Добромири, по барање на Вецко Тодорчевски бр. 10-1058 од 31.08.2011 (09-565 од 19.03.2013).

#### Член 2

Согласно постоечкиот Општ акт за село Добромири бр. 12-сл од 23.02.1988, донесен од Собрание на општина Битола Секретаријат за комунални работи, урбанизам и станбени прашања, објектот се наоѓа во зона со намена домување, но согласно член 24 од Законот за измени и дополнување на законот за просторно и урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр. 163/2013) „Урбанистичките планови, документации и општи акти кои не се усогласиле во утврдените рокови согласно со членот 78 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. в. на РМ бр. 51/2005) и член 46 од Законот за измени и дополнување на законот за просторно и урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр. 137/2001), **не се применуваат, а просторот опфатен со истите се смета за простор ВОН плански опфат.**“

#### Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,“.

Бр.07-197/14  
17.02. 2014 год.

Совет на општина Новаци  
Претседател





Мицевски Пецо

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Новаци, бр.5/02, донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација

1. Ја објавувам Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-247/12  
24.02.2014 год.

Општина Новаци  
Градоначалник  
Лазар Котевски

Врз основа на член 21 и член 46 од Статутот на Општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци бр. 5/02,„) а во согласност со Правилник за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Р.М., бр.56 од 15.04.2011 година), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 17.02.2014 година ја донесе следната

### ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација

#### Член 1

**СЕ ОДОБРУВА** вклопување на бесправно изградениот објект на КП 1486 КО Живојно во идната урбанистичко-планска документација за село Живојно, по барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект на Лена Паскалова бр. 10-453 од 13,07,2011 (09-43 од 26,12,2013).

#### Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,„

Бр.07-197/15  
17.02. 2014 год.

Совет на општина Новаци  
Претседател  
Мицевски Пецо



Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Новаци, бр.5/02, донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување на средства за набавка на машина за косење на трева

1. Ја објавувам Одлука за одобрување на средства за набавка на машина за косење на трева, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„.

Бр.08-247/13  
24.02.2014 год.

Општина Новаци  
Градоначалник  
Лазар Котевски

Врз основа на член 21 и член 46 од Статутот на Општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци бр. 5/02,„), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 17-02-2014 година ја донесе следната

### ОДЛУКА

за одобрување на средства за набавка на машина за косење на трева

#### Член 1

**СЕ ОДОБРУВААТ** средства за набавка на машина за косење на трева за одршување на јавна чистота во општина Новаци.

#### Член 2

Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2014 година.

#### Член 3

Постапката за набавка на машина за косење на трева за одршување на јавна чистота во општина Новаци, да се спроведе согласно Законот за јавни набавки.

#### Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,„.

Бр.07-197/16  
17.02. 2014 год.

Совет на општина Новаци  
Претседател  
Мицевски Пецо





Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Новаци „бр.5/02, донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација

1. Ја објавувам Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација, донесена на седница на Совет на Општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци„.

Бр.08-247/14  
24.02.2014 год.

Општина Новаци  
Градоначалник  
Лазар Котевски

Врз основа на член 21 и член 46 од Статутот на Општина Новаци („Службен гласник на Општина Новаци бр. 5/02„) а во согласност со Правилник за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Р.М., бр.56 од 15.04.2011 година), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 17.02.2014 година ја донесе следната

### ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација

#### Член 1

**СЕ ОДОБРУВА** вклопување на бесправно изградениот објект на КП 1040 КО Новаци во идната урбанистичко-планска документација за село Новаци, по барање на Методија Димитриевски бр. 10-796 од 26.08.2011 (10-304).

#### Член 2

Согласно постоечкиот УП за село Новаци тех. бр. 08-107/97 од 2000 година, Одлука за примена на ГУП на село Новаци бр. 07-185/23 од 24.03.2006 год., КП 1040 КО Новаци се наоѓа во зона со намена централни функции, но согласно член 24 од Законот за измени и дополнување на законот за просторно и урбанистички планирање (Сл.в. на РМ бр. 163/2013) „Урбанистичките планови, документации и општи акти кои не се усогласиле во утврдените рокови согласно со членот 78 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. в. на РМ бр. 51/2005) и член 46 од Законот за измени и дополнување на законот за просторно и урбанистички планирање (Сл.в. на РМ бр. 137/2001), **не се применуваат, а просторот опфатен со истите се смета за простор ВОН плански опфат.**“

#### Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци„.

Бр.07-197/17  
17.02. 2014 год.

Совет на Општина Новаци  
Претседател



Мицевски Пецо

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Новаци, бр.5/02, донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација

1. Ја објавувам Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,“.

Бр.08-247/15  
24.02.2014 год.

Општина Новаци  
Градоначалник  
Лазар Котевски

Врз основа на член 21 и член 46 од Статутот на Општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци бр. 5/02,“) а во согласност со Правилник за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Р.М., бр.56 од 15.04.2011 година), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 17.02.2014 година ја донесе следната

### ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација

#### Член 1

**СЕ ОДОБРУВА** вклопување на бесправниот деловен објект на КП 1002 КО Новаци во идната урбанистичко-планска документација за село Новаци по барањето на Трајче Крстевски бр. 10-640 од 22,08,2011 (09-157 од 29,08,2013)

#### Член 2

Согласно постоечкиот УП за село Новаци тех. бр. 08-107/97 од 2000 година, Одлука за примена на ГУП на село Новаци бр. 07-185/23 од 24,03,2006 год., КП 1002 КО Новаци се наоѓа во зона со намена домување, но согласно член 24 од Законот за измени и дополнување на законот за просторно и урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр. 163/2013) „Урбанистичките планови, документации и општи акти кои не се усогласиле во утврдените рокови согласно со членот 78 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. в. на РМ бр. 51/2005) и член 46 од Законот за измени и дополнување на законот за просторно и урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр. 137/2001), **не се применуваат, а просторот опфатен со истите се смета за простор ВОН плански опфат.**“

#### Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,“.

Бр.07-197/18  
17.02. 2014 год.

Совет на општина Новаци  
Претседател



Мицевски Пецо

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Новаци, бр.5/02, донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација

1. Ја објавувам Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,“.

Бр.08-247/16  
24.02.2014 год.

Општина Новаци  
Градоначалник  
Лазар Котевски

Врз основа на член 21 и член 46 од Статутот на Општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци бр. 5/02,“) а во согласност со Правилник за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Р.М., бр.56 од 15.04.2011 година), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 17.02.2014 година ја донесе следната

### ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација

#### Член 1

**СЕ ОДОБРУВА** вклопување на бесправниот деловен објект на КП 1428 КО Новаци во идната урбанистичко-планска документација за село Новаци по барањето на Благоја Јовановски бр. 10-773 од 25,08,2011 (09-282 од 10,06,2013)

#### Член 2

Согласно постоечкиот УП за село Новаци тех. бр. 08-107/97 од 2000 година, Одлука за примена на ГУП на село Новаци бр. 07-185/23 од 24,03,2006 год., објектот се наоѓа во зона со намена домување, но согласно член 24 од Законот за измени и дополнување на законот за просторно и урбанистички планирање (Сл.в. на РМ бр. 163/2013) „Урбанистичките планови, документации и општи акти кои не се усогласиле во утврдените рокови согласно со членот 78 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. в. на РМ бр. 51/2005) и член 46 од Законот за измени и дополнување на законот за просторно и урбанистички планирање (Сл.в. на РМ бр. 137/2001), не се применуваат, а просторот опфатен со истите се смета за простор ВОН плански опфат.“

#### Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,“.

Бр.07-197/19  
17.02. 2014 год.

Совет на општина Новаци  
Претседател



Мицевски Пецо

Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 17-02-2014 година ја донесе следната

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Новаци, бр.5/02, донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување на средства за набавка на нагледни средства и помагала за Училишен спортски клуб при ОУ „Славко Лумбарковски,, с.Новаци

1.Ја објавувам Одлука за одобрување на средства за набавка на нагледни средства и помагала за Училишен спортски клуб при ОУ „Славко Лумбарковски,, с.Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-247/17  
24.02.2014год.

Општина Новаци  
Градоначалник  
Лазар Котевски

Врз основа на член 21 и член 46 од Статутот на Општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци бр. 5/02,,),

### ОДЛУКА

за одобрување на средства за набавка на нагледни средства и помагала за Училишен спортски клуб при ОУ „Славко Лумбарковски,, с.Новаци

#### Член 1

**СЕ ОДОБРУВААТ** средства за набавка на нагледни средства и помагала за Училишен спортски клуб при ОУ „Славко Лумбарковски,, с.Новаци:

- 10 топки за фудбал
- 10 топки за ракомет
- 10 топки за одбојка
- 10 топки за кошарка
- 1 ниска греда
- 4 гимнастички душеци

#### Член 2

Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2014 година.

#### Член 3

Постапката за набавка на нагледни средства и помагала на Училишен спортски клуб при ОУ „Славко Лумбарковски,, с.Новаци, да се спроведе согласно Законот за јавни набавки .

#### Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,,.

Бр.07-197/20  
17.02. 2014 год.

Совет на општина Новаци  
Претседател



Мицевски Пецо

Општина Новаци на седницата одржана на ден 17-02-2014 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А**

за утврдување на штета на опожарена куќа во с.Брод

**Член 1**

Комисија за проценка на штети од елементарни и други непогоди на општина Новаци да утврди постоење на штета на опожарена куќа во с. Брод, кај лицето Трајановски Мичо

**Член 2**

Записникот од Комисија за проценка на штети од елементарни и други непогоди на општина Новаци, да се достави до Советот на општина Новаци, за да одлучи по барањето на Трајановски Мичо од с. Брод.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Новаци,,

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Новаци,,бр.5/02, донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

За објавување Одлука за утврдување на штета на опожарена куќа во с.Брод

1.Ја објавувам Одлука за утврдување на штета на опожарена куќа во с.Брод, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,

Бр.08-247/18  
24.02.2014год.

Општина Новаци  
Градоначалник  
Лазар Котевски

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа(Сл. весник на РМ бр. 5/2002), член 21 и член 46 од Статутот на Општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци бр. 5/02,,), Советот на

Бр.07-197/21  
17.02. 2014 год.

Совет на општина Новаци  
Претседател  
Мицевски Пецо

## С О Д Р Ж И Н А

Страна

- 1.Заклучок за објавување Одлука За утврдување и обележување места за истакнување на изборни плакати за Претседателски избори 2014 година, за Претседател на Република Македонија 1
2. Заклучок за објавување Декларација за одржување на чесни, слободни и демократски Претседателски избори 2014 година, за Претседател на Република Македонија 3
3. Заклучок за објавување Заклучок за усвојување на Извештајот за извршен



редовен годишен попис во општина Новаци со состојба 31.12. 2013 година од Централната пописна комисија	5
4. Заклучок за објавување Одлука за одобрување на средства за одбележување на празникот на општината-30 март	6
5. Заклучок за објавување Одлука за формирање на комисија за одбележување на денот на општината	7
6. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ОУ „Славко Лумбарковски,, Новаци за учебната 2013/2014 година	8
7. Заклучок за објавување Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација	9
8. Заклучок за објавување Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација	10
9. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација	11
10. Заклучок за објавување Одлука за одобрување на средства за промена на прозорите и изработка на фасада при ОУ „ Славко Лумбарковски,, с.Горно Агларци	12
11. Заклучок за објавување Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација	13
12. Заклучок за објавување Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација	14
13. Заклучок за објавување Одлука за одобрување на средства за набавка на машина за косење на трева	15
14. Заклучок за објавување Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација	16
15. Заклучок за објавување Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација	17
16. Заклучок за објавување Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација	18
17. Заклучок за објавување Одлука за одобрување на средства за набавка на нагледни средства и помагала за Училишен спортски клуб при ОУ „Славко Лумбарковски,, с.Новаци	19
18. Одлука за утврдување на штета на опожарена куќа во с.Брод	20

**Издавач:**

Совет на општина Новаци:

**Редакција:**

Ангелевски Стевче-одговорен уредник

Редакциски одбор:

Момоковски Ристе

Јовановска Летка

**Печати:** Совет на општина Новаци**Тираж:** 20 примероци